

|     |  |  |    |                   |         |
|-----|--|--|----|-------------------|---------|
| 1.  | Наслов на наставниот предмет   | <b>ХИРУРГИЈА</b>   |    |                   |         |
| 2.  | Код  | МЕД-421  |    |                   |         |
| 3.  | Студиска програма  | <b>Општа медицина</b>  |    |                   |         |
| 4.  | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | УКИМ-Медицински факултет<br>Катедра по Хирургија   |    |                   |         |
| 5.  | Степен на образование (прв односно втор циклус)                                | Интегриран циклус  |    |                   |         |
| 6.  | Академска година/семестар  | Четврта/VII<br>I<br>Пета/IX  | 7. | Број ЕКТС кредити | на 20,5 |
| 8.  | Наставник  | Раководител на катедрат<br>Доц. д-р Боро Џонов<br>*наставата ја изведуваат сите наставници на катедрата по Хирургија   |    |                   |         |
| 9.  | Предуслови за запишување на предметот  | Исполнет услов за упис во VII семестар   |    |                   |         |
| 10. | <b>Цели на предметната програма (компетенции):</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Studentot da gi nau~i i sovlada ve{tinite vo ramkite na racionalnata dijagnostika i sovremenoto lekuvawe na hirur{kite zaboluvawa.</li> <li>Studentot da se zapoznae so osnovnite principi na dijagnosticirawe operativna priprema i lekuvawe vo ramkite na op{tata hirurgija.</li> <li>Studentot racionalno da se osposobi da procenuva i da gi upatuva na lekuvawe akutnите hirur{ki zaboluvawa koi ako pravovremeno ne se dijagnosticiraat i tretiraat mo`e da zavr{at fatalno.<br/>Studentot da se osposobi da gi procenuva i lekuva hirur{kite zaboluvawa na centralniot nerven sistem, vratot i gradnite organi, kardiolo{kite i vaskularnите болести, digestivnите zaboluvawa, urolo{kite болести, detskite hirur{ki zaboluvawa, plasti~nite i rekonstruktivnите korekcii, povredite na lokomotorniot sistem i vnatrenite organi.</li> </ul> |    |                   |         |
| 11. | <b>Содржина на предметната програма:</b><br><br><b>Teoretska nastava:</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Op{ta i voena hirurgija</u></li> <li><u>Bolesti i hirur{ki tretman na centralniot nerven sistem</u></li> <li>ВОВЕД ВО НЕВРОХИРУРГИЈАТА</li> <li>ПРЕГЛЕД НА НЕВРОХИРУРШКИ БОЛЕН</li> <li>ПАРАКЛИНИЧКИ ИСПИТУВАЊА</li> <li>ИНТРАКЦИОНАЛНА ДИНАМИКА</li> <li>ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ</li> <li>КРАНИОСИНОСТАЗИ</li> <li>КРАНИОЦЕРЕБРАЛНИ ПРОВРЕДИ-КЦП</li> <li>КЛИНИЧКА ПРОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТ СО ПРЕТРПЕНА КЦП</li> <li>ПОВРЕДИ НА ПОГЛАВИНАТА</li> </ul>   |    |                   |         |

- ИНИЦИЈАЛНИ ТЕРАПЕВТСКИ ПОСТАПКИ ПРИ КЦП
- НЕВРООНКОЛОГИЈА
- ИНТРААКСИЈАЛНИ ТУМОРИ
- ТУМОРИ НА БАЗАТА НА ЧЕРЕПОТ
- ПРОТОКОЛ ЗА ТЕРАПЕВТСКИ МЕНАЏМЕНТ
- ВАСКУЛАРНА И ЕНДОВАСКУЛАРНА НЕВРОХИРУРГИЈА
- ИНТРАКРАНИЈАЛНИ АНЕВРИЗМИ
- ИНИЦИЈАЛНИ ТЕРАПЕВТСКИ ПОСТАПКИ
- ЗАБОЛУВАЊА НА РБЕТНИКОТ И РБЕТНИОТ МОЗОК
- ДИСКАЛНА ХЕРНИЈАЦИЈА
- ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
- ФУНКЦИОНАЛНА НЕВРОХИРУРГИЈА
- ВОСПАЛЕНИЈА

**Bolesti i hirur{ki tretman na naru{uvaweto na belite drobovi**

- Dojka
- Mastopatija
- Vospalenija
- Benigni tumori
- Maligni tumori
- Hirur{ki intervencii vo torakalna hirurgija
- Graden ko{
- Plevra
- Medijastinum
- Beli drobovi
- Gnojni i glivini zaboluvawa, apses
- Maligni tumori na bel drob
- Traheja
- Dijafragma
- Ezofagus
- Tiroiidea i paratiroida
- Trauma na graden ko{
- **Bolesti i hirur{ki tretman na naru{uvaweto na kardiolo{kite i vaskularnite zaboluvawa**
- Voved vo vaskularna hirurgija i Hroni~na arteriska bolest
- Okluzivna bolest na karotidnите arterii
- Bolesti na torako abdominalna aorta -disekciji, anevrizmi na aorta i iliakalni krvni sadovi
- Ishemija na goren ekstremitet; Vaskularni pristapi na gorni
- ekstremiteti
- Neaterosklerotski bolesti i sostojbi i dijabeti~no stopalo

- Aorto-iljakalna bolesti
- Femoro-poplitealna okluzivna bolest i Aneurizmi na perifernite arterii
- Akutna arteriska okluzija
- Dlaboka venska tromboza i belofroben embolizam
- Varikozni veni i por{en tromboflebitis
- Vaskularna trauma
- Endovaskularna hirurgija
- Voved vo kardiohirurgija
- EKC
- Kardiohirur{ki operacii
- Operacii na vrodeni srcevi zaboluvawa
- Cijanogeni
- Acijanogeni
- Steknati srcevi mani
- Koronarni zaboluvawa
- Valvularni zaboluvaa
- Disekcii na aortralen koren
- Srceva transplantacija
- Povredi na srce i golemi krvni sadovi
  
- **Bolesti i hirur{ki tretman na naru{uvaweto na digestivniot sistem**
- Abdominalen yid i hernija
- Akuten abdomen
- Omentum i mezenterium
- @eludnik i duodenum
- Tenko crevo
- Debelo crevo
- Apendiks
- Anus i rektum
- Crn drob
- @ol~no kese i `ol~ni pati{ta
- Pankreas
- Slezena
- Laparoskopska hirurgija
- Transplantaciona hirurgija
- Povredi na abdomenot i genitaliite vo vonredni uslovi
  
- **Bolesti i hirur{ki tretman na naru{uvaweto urogenitalen sistem**
- Vrodeni anomalii na urogenitalniot system

- Poverdi na urogenitelniot sistem
- Benigna prostatitska hiperplazija
- Kalkuloza na urinarniot sistem
- Urgentni sostojbi vo urologijata
- Tumori na urogenitalen sistem
- Hirurgija na bubreg
- Bubre`na transplantacija
- Urinarna opstrukcija i staza
- Hidrocela, hematocela, varikocela, ma{ki sterilitet
- Nespecifi~ni vospalenija na urogenitalniot sistem
- Specifi~ni vospalenija na urogenitalniot sistem
- Erektilna disfunkcija
  
- **Bolesti i hirur{ki tretman na naru{uvaweto na detskite zaboluvawa**
- Neonatalna hirurgija
- Torakalna i abdominalna detska hirurgija
- Travmatologija
- Detska urologija
- Tumori vo detska vozраст
- Op{ta hirurgija
  
- **Bolesti i hirur{ki tretman na naru{uvaweto na ko`ata so plasti~ni i rekonstruktivni zafati.**
- Општа хирургија
- Рани и кожни дефекти
- Конгенитални аномалии
- Хирургија на раката
- Малигни тумори на кожата
- Термички, електрични, хемиски и ирадијациони изгореници
- Реконструктивна хирургија
- Естетска хирургија
  
- **Bolesti i hirur{ki tretman na povredite na lokomotorniot sistem**
- Политравматизам
- Фрактури
- Горен екстремитет
- Долен екстремитет
- Рбетен столб и карлица
- Артроскопија
- Воена хирургија

**Prakti~na nastava:**

Sovladuvawe na klini~kite ve{tini i prakti~na primena na steknatoto teoretsko znaewe.

|     |  |   |  |   |
|-----|--|---|--|---|
| 12. | <b>Методи на учење:</b> Interaktivni predavawa, ve`bi/seminari |   |  |   |
| 13. | Вкупен расположив фонд на време 615 часови                     |   |  |   |
| 14. | Распределба на расположивото време                             | 335 часови предавања, вежби, семинари<br>280 часови домашно учење   |  |   |
| 15. | Форми на наставните активности                                 | 15.1  | Предавања-теоретска настава                              | 103 часови                              |
|     |  | 15.2  | Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа | Вежби: 180 часови<br>Семинари 52 часови |
| 16. | Други форми на активности                                      | 16.1  | Проектни задачи  | часови                                  |
|     |  | 16.2  | Самостојни задачи  | часови                                  |
|     |  | 16.3  | Домашно учење  | 280 часови                              |
| 17. | Начин на оценување   |   |  |   |
|     | 17.1 Тестови   | бодови  |  |   |
|     |  | мин.-макс.<br>Континуирани проверки* бодови 12 – 24<br><br><b>Kontinuirana proverka na znaewa (kolokvium):</b> 6 pismeni testa<br>Gi pokrivaat site oblasti od hirurgijata vo razli~ni kombinacii vo zavisnost od grupata vo koja studentot slu{a i tekovniot raspored:<br>1. Op{ta hirurgija i traumatologija<br>2. Torako-kardio-vaskularna hirurgija<br>3. Digestivna hirurgija<br>4. Neurohirurgija<br>5. Urologija<br>6. Detska i plasti~na i rekonstruktivna hirurgija<br><br>Studentite od eden kolokvium mo`e da dobijat: 2- 4 boda |  |   |
|     | Завршен испит  | бодови  |  |   |
|     |  | Устен дел*  | бодови   | 29 - 45                                 |
|     |  | Практичен дел**   | бодови   | 8 - 12                                  |
|     |  | <br><b>*Usten del (integrativen) –</b> 4 pra{awa na koi isprava integrativnoto znaewe koe e bitno za razbirawe na celinata na predmetot i medicinskata praktika (за 10=45 бода; за 9=37-39 бода; за 8=34-36 бода; за 7=31-33 бода; за 6=29-30 бода)   |  |   |
|     |  | <b>**Prakti~en del (spored katalog na ve{tini):</b> pregled na pacient, dif.dgn, terapija (За 10=12 бода; За 9=11 бода; За 8=10 бода; За 7=9 бода; За 6=8 бода)   |  |   |

|      |   |   |  |   |
|------|---|---|--|---|
|      |   |   | Studentot e dol`en da osvoi minimum od predvidenite bodovi za sekoj del od ispitot posebno za da mo`at da mu bidat vpi{ani bodovite za zavr{en ispit. Vo sprotivno, ispitot se smeta za nepolo`en.   |   |
| 17.2 | Активно учество                             |   | МИН.-МАКС.<br>Теоретска настава* бодови 1 - 3<br>Практична настава** бодови 10 – 16  |   |
|      |   |   | *Prisustvo na teoretska nastava<br>30%-50% 1 бод<br>51%-70% 2 бода<br>71%-100% 3 бода  |   |
|      |   |   | ** prakti~na nastava (45 ve`bi so traewe od 4 ~asa): prisustvo: 0.15 boda, kolokvirawe na ve`ba 0.2 boda   |   |
| 18.  | Критериуми за оценување (бодови/оценка)     |   | до 59 бода<br>од 60 до 68 бода<br>од 69 до 76 бода<br>од 77 до 84 бода<br>од 85 до 92 бода<br>од 93 до100 бода   | 5 (пет) Ф<br>6 (шест) Е<br>7 (седум) Д<br>8 (осум) Ц<br>9 (девет) Б<br>10 (десет) А |
| 19.  | Услов за потпис и полагање на завршен испит |   | <b>Условувачки критериуми:</b><br>За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската настава, активно да учествува во практичната настава и семинарите, и да ги полага континуираните проверки.<br><br>За да пристапи на завршен испит во испитна сесија, студентот треба да ја има положено секоја од предвидените континуирани проверки со минимум 60% бодови.<br><br>Ако во тек на семестарот не ги положил континуираните проверки, студентот полага комплетен испит (во испитната сесија прво ги полага неположените континуирани проверки, а потоа пристапува на завршен испит).<br><br>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршиот испит. |   |
| 20.  | Јазик на кој се изведува наставата          |   | Македонски   |   |
| 21.  | Метод на следење на квалитетот на наставата |   | Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата   |   |
| 22.  | Литература                                  |   |  |   |
|      |   | Задолжителна литература                                 |  |   |
|      | P.бр  | Автор   | Наслов   | Издавач   |
| 22.1 | 1   | Courtney M. Townsend, Jr., MD, R. Daniel Beauchamp, MD, | Sabiston Textbook of Surgery, 19th Edition   | дел од програмата на владата на РМ за превод на                                     |
|      |   |   |  | 2012  |

|                                |      | B. Mark Evers,<br>MD and Kenneth<br>L. Mattox, MD   |                                    | учебници   |        |
|--------------------------------|------|---|------------------------------------|--|--------|
|                                | 2    | Катедра по<br>Хирургија   | Специјална<br>хирургија            | Универзитет<br>“Св. Кирил и<br>Методиј”<br>Медицински<br>факултет Скопје | 2013   |
| <b>Дополнителна литература</b> |      |   |                                    |  |        |
| 22.2                           | Р.бр | Автор   | Наслов                             | Издавач  | Година |
|                                | 1    | J. Пановски   | Општа и<br>специјална<br>хирургија | Универзитет Св.<br>Кирил и<br>Методиј                                    | 1988   |
|                                | 2    | Г. Кондов   | Торакална<br>хирургија             | Мекавеј  | 2009   |
|                                | 3    | Ј. Угриновски.<br>С. Јовковски.<br>И. Панговски.<br>К. Лозанче.<br>В. Столески                  | Неурохирургија                     | Македонска<br>култура Скопје   | 2002   |
|                                | 4    | И. Тодоров.<br>С. Јовковски.<br>В. Георгиев.<br>М. Гавриловски.<br>З. Спировски.<br>В. Јаневски | Клиничка<br>трауматологија         | Просветно<br>дело<br>Скопје  | 2000   |
|                                | 5    | Г. Кондов   | Заболување на<br>дојка             | Мекавеј  | 2001   |
|                                | 6.   | С. Јовковски.   | Краниоцеребралн<br>и повреди       | Детска радост  | 1998   |
|                                | 7.   | А. Ставридис  | Калкулоза на<br>уринарен тракт     | Кочани: Европа-<br>92  | 2003   |